



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дуплика
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќа!

СКОПЈЕ

Четврток, 27 јули 1950 година
Бр. 21 Год. VI

Овој број чини 2 динари. Прегла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ди.

141

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а
во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ, Претседателство
на Президиумот на Народното собрание на НРМ го
прогласува Законот за слатководното рибарство што
го донесе Народното собрание на НРМ на седницата
од 6 јуни 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА СЛАТКОВОДНОТО РИБАРСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Рибите во течовитите води, во езерата, во застоја
ните води на државните земјишта и во водите што на-
стануваат од поплави, додека се во врска со спомена-
тите води на територијата на Народна Република Ма-
кедонија, се општонародна имовина.

Член 2

Државата пропишува, планира и превзема мерки
за унапредување на рибарството, организира научно
изучување на светот на рибата, организира индустри-
ска преработка на рибата и продавање на рибата.

Член 3

Рибарството како гранка на народното стопанство
го управува државата по стопански план.

Планот на рибарството ги опфаќа работите и мер-
ките за подигање, чување и заштита на рибата, пори-
бувањето на риболовните води, количеството и видо-
вите на рибите што треба да се уловат, како и уништу-
вањето на штетните животни.

Член 4

Општа грижа за унапредување на рибарството и
за правилно исползување на риболовните води, како и
општ надзор врши Министерството за земјоделие.

По исклучение од предното и по оправдани раз-
лози може Владата по предлог од Министерот за зем-
јоделие и Министерот за шумарство да одреди грижа-
та за унапредување на рибарството и за правилно испол-
зување, како и надзор од предниот став во поедините
риболовни подрачја што се наоѓаат во државните ло-
вишта од републиканско значење и низ кои течат сал-
монидни води да го врши Министерот за шумарство.
Исто така по оправдани разлози Владата може по
предлог од Министерот за земјоделие и Министерот
за државни земјоделски стопанства да одреди грижата

за унапредувањето на рибарството и за правилното ис-
ползување на риболовните води во поедините рибо-
ловни подрачја што се наоѓаат во државните ловишта
од републиканско значење и што се дадени на управу-
вање на државни стопанства, да ја врши Министерот
за државните земјоделски стопанства.

Непосреден надзор над риболовните води и надзор
над вршењето на риболовот вршат извршните одбори
на околските и градските (реонските) народни од-
бори со стручна помош на Министерството за земјо-
делие.

Член 5

Државните органи, рибарските претпријатија од-
носно државните земјоделски стопанства како и органи
зациите што се бават со рибарство, се должни особено
внимание да му посветат на одгледувањето и зашти-
тата на рибите и да ги превземаат и остваруваат сите
мерки потребни за унапредување и усовршување на
рибарството.

Член 6

За управување на рибарството се одредуваат ри-
боловни подрачја.

Риболовните подрачја ги одредуваат органите на
кои им е поверено управувањето на риболовот во ри-
боловните води.

Во кои риболовни води риболовот го управуваат
републиканските, а во кои локалните државни органи,
одредува Владата.

Во водите кои, поради нивното мало значење за
рибарството, не се вклучени во риболовното подрачје
на рибарско претпријатие односно државно земјодел-
ско стопанство, риболовот го управува непосредно
извршниот одбор на надлежниот околски односно
градски (реонски) народен одбор.

Член 7

За наголемување производството на риба за про-
давање, државата изградува и го помага изградување-
то на вештачките рибници и полурибници.

Поблиски прописи за риболовниот режим во риб-
ниците и полурибниците донесува Министерот за зе-
мјоделие.

Член 8

Со рибарство можат да се бават државните рибар-
ски претпријатија, државните земјоделски стопанства,
рибарските работни задруги, селанските работни за-
други, општите земјоделски задруги, поедините рибари
и риболовците.

Член 9

Одредбите на овој Закон сходно важат и за лова-
њето на ракови.

II. ЗАШТИТА НА РИБИТЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РИБАРСТВОТО

Член 10

Рибата не смее да се лови во време на плодењето. Траењето на годишниот ловостој за поедини видови риба го одредува Министерот за земјоделие.

Не смее да се лови риба испод одредена минимална големина. Минималната големина на секој вид риба што може да се лови ја одредува Министерот за земјоделие.

Член 11

Со цел да се размножуваат и заштитуваат ретките и проредените видови риби може Министерот за земјоделие да нареди привремена забрана на ловување на тие видови риби. Забраната може да го опфаќа секој риболов или риболовот на поедини видови риба, на одредени риболовни води или на целата територија на Народна Република Македонија.

Член 12

За проучување биологијата на слатките води и за унапредување на рибарството, државните и опшествените научни установи можат со одобрение од Министерот за земјоделие преку своите стручни луѓе да ловат риба во сите риболовни подрачја без обзир на ловостој, забрана и одредена минимална големина на рибата.

За вештачко одгледување на риба Министерат за земјоделие може да дозволи лов на риби и во време на ловостој, како и лов на риби испод одредената минимална големина.

Член 13

Риболовот може да се врши само со дозволени справи и средства и на начин што не е забранен.

Рибата не смее да се лови со помош на експлозив и опивни средства, огнестрелно оружје, претградување, исцрпување или одвртување на риболовните води или со спречување на рибата да си се врати од поплавено земјиште во вода од која станала поплава.

Риболовците можат да ловат риба со јадица и други риболовни спортски средства.

Поблиски прописи за начинот на риболовот и за риболовните справи и средства пропишува Министерот за земјоделие.

Член 14

Внесувањето во риболовни води на такви видови риба кои во нив не постоат може да се врши само по одобрение од Министерот за земјоделие.

Член 15

Поедините делови од риболовните води и поедините површини покриени со вода кои се особено згодни за плодење и размножување на риби може Министерот за земјоделие да ги прогласи за рибни плодишта и да пропише поблиски прописи за нивната заштита.

Собирањето на икра и расипувањето на природните икришта е забранено без обзир дали тие се прогласени за такви. Оваа забрана не важи во случај на регулација на води или изградување на хидротехнички построенија и градби.

Член 16

Забранено е загадувањето на риболовните води со отпадци во течовита или тврда состојба или со ма-

терији што ја уништуваат рибата или на неа штетно дејствуваат.

Индустриските и другите претпријатија кои, за преработување на органски или неоргански материји употребуваат вода, се должни да направат и во исправна состојба одржуваат уреди за хемиско односно биолошко и механичко пречистување на употребната вода и употребената вода да ја пречистуваат пред да ја испуштаат во риболовните води.

Министерот на земјоделие може да нареди такви уреди да постави, одржува и употребува и градскиот народен одбор, ако водите од градските канали се штетни за рибата.

Член 17

При регулирањето на води, како и при поставувањето на хидро технички построенија и градби не се превземат потребните мерки за да се избегне смалувањето на риболовната вода, спречувањето на слободниот помин на рибата по нејзиниот природен пат, оштетувањето на склоништето и икриштата или некоја друга штета за рибарството и рибите. Доколку во такви случаи не може во целостност да се избегне таква штета, ќе се превземе се што е потребно за да се свее таа штета на најмала мерка.

При испуштањето на вода од стари корита и од поголеми канали на мелирацисно подрачје, како и од материјалните ровови на преттеренот, хидротехничките органи се должни за тоа испуштање претходно да го обавестат надлежниот државен орган и најблиското рибарско претпријатие односно државно земјоделско стопанство за да се превземат мерките што се потребни за прибирање и пренесување на рибата.

Член 18

Мерките за располагање, подигање и заштита на рибата предвиден со овој Закон важат и за водите на задружните и приватни земјишта.

Член 19

За проучавање и за давање мислење по важни прашања од рибарството, при Министерството за земјоделие се оснива Совет за рибарство.

Советот за рибарство го сочинуваат претставници на Министерството за земјоделие, Министерството за шумарство, Министерството за државни земјоделски стопанства, Министерство за трговија и снабдување, Комититот за водостопанство на Владата на НРМ, Сојузот за земјоделските задругари на НРМ, Сојузот на удруженијата на риболовците на НРМ и познати рибарски стручњаци што ги одредува Министерот за земјоделие.

Министерот за земјоделие пропишува поблиски одредби за организацијата и работата на Советот за рибарство.

Член 20

Со цел да се унапредува рибарството државата ги помага организациите што се бават со рибарство.

Државната помош може да се состои во кари или во набавка на рибарски справи, средства и пловила, во превезување на работи и мерки за размножување и одгледување на риба, во давање стручни совети за унапредување на рибарството и сл.

Член 21

За надзор и заштита на риболовот во риболовните води се поставуваат чувари на риболовот

Чуварите на риболовот имаат исти должности и овластенија како и припадниците на индустриско-заводската милиција.

Освен чуварите на риболовот, надзор и заштита на риболовот во риболовните води во границите на државните шуми, шумските претпријатија и стопанстваа вршат и припадниците на шумската народна милиција, шумарите и другите лица на служба во шумарските државни органи на теренот.

Одредбата за став 3 од овој член сходно важи и за риболовот во риболовните води на државните земјоделски стопанства.

Поблиски прописи за вршење на надзорот и заштитата од овој член донесува Министерот за земјоделство.

Член 22

Министерот за земјоделство води список на риболовните води на Територијата на Народна Република Македонија со податоци за поделата на истите води во риболовни подрачја, а исто така организира и води статистика и евиденција на рибарството на Народна Република Македонија сообразно со општите прописи за статистиката и евиденцијата.

III. ВРШЕЊЕ НА РИБОЛОВОТ

Член 23

Вршењето на риболовот го уредува државата.

Риболовот го врши државата преку свои рибарски претпријатија и земјоделски стопанства доколку овие стопанства управуваат со риболовно подрачје.

Државните рибарски претпријатија можат да билат претпријатија од републиканско или локално значење.

Рибарските претпријатија и земјоделските стопанства по правило ќе соработуваат со задругите и со рибарските организации и рибарите во извршувањето планот на риболов.

Секое рибарско претпријатие има свое одредено риболовно подрачје.

Риболовното подрачје на рибарските претпријатија што имаат риболовно подрачје или се грижат за унапредување на рибарството и одгледување и заштита на рибите го одредува органот на управувањето на риболовот.

Член 24

Секоја рибарска работна задруга има свое одредено риболовно подрачје.

Риболовните подрачја се даваат на рибарските работни задруги во наем, а можат да им се дадат и на бесплатно ползување на ограничено или неограничено време.

Риболовните подрачја се дават на рибарските работни задруги на бесплатно ползување под условите и на начин предвидени во чл. 11 став 2 на Основниот закон за земјоделските задруги.

Член 25

Риболовното подрачје дадено на рибарска работна задруга може од задругата да се одземе делимично или потполно или да се одземе само правото на бесплатно ползување:

1) ако задругата работи противно на целите на задругата;

2) ако задругата по своја кривица не го остварува планот на риболовот или не ги исполнува своите обврски по истиот план;

3) ако задругата лови риба со средства или на начин забранен со чл. 13 од овој Закон или ги крши другите важни одредби на договорот;

4) ако надлежниот државен орган сообразно со стопанскиот план одлучи да се измени начинот на ползувањето на тоа подрачје.

Член 26

Селанските работни задруги, општите земјоделски задруги, рибарите и риболовците можат да ловат риба во водите на риболовното подрачје на државно рибарско претпријатие на државно земјоделско стопанство или на рибарска работна задруга само врз основа на договор што го склучиле со рибарското претпријатие, државното земјоделско стопанство односно рибарската работна задруга за исползување на нивното риболовно подрачје, а во риболовните води на другите риболовни подрачја врз основа на договор со органот што го управува рибарството во тие води.

Со договорот се утврдуваат привата и обврските на договорните страни во врска со условите и откупот на рибата во рамките на планот за ловење риба.

Риболовците можат да ловат риба само во одредени риболовни води.

Член 27

Никој не може да лови риба без дозвола за риболов.

Дозволата за вршење на риболов ја издава повереникот на надлежниот околински односно градски (реонски) народен одбор во согласност со органот на управувањето на риболовната вода.

Во дозволата ќе се означат дали истата му се издава на некого како на член на задруга или како на рибар или риболовец.

Врз основа на дозволата издадена на рибарските работни задруги, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и рибарите, може да се лови риба само ако со органот на управувањето на риболовно подрачје бил претходно склучен договор за исползување на риболовното подрачје во смисол на чл. 26 од овој Закон.

Врз основа на склучениот договор извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор ќе забележи во дозволата на кое подрачје, во кое време и со какви справи сопственикот на дозволата има право да лови риба.

На лицата во служба на рибарските претпријатија или државните земјоделски стопанства односно научните установи за проучување и унапредување на рибарството не им е потребна дозвола за ловење риба кога ловат риба за претпријатието, стопанството односно научната установа, ако претпријатието, стопанството односно научната установа им издала легитимација од која се гледа дека тие лица се на работа или во служба на претпријатието, стопанството односно установата, нивното службено својство и дека се овластени да ловат риба за организационата единица во која работат односно во која се на служба.

Член 28

Дозвола за риболов може да се издаде на секое полнолетно лице кое постојано или привремено живее на територијата на ФНРЈ.

Дозвола за риболов не може да се издаде на лица што се под старателство или со правосилна пресуда осудени на потешко кривично дело.

На малолетните членови на рибарските работни задруги, селанските работни задруги и удружењата на риболовци може да се издаде дозвола за риболов во согласис со родителите односно старателот, а на учениците и во согласност со управата на школата во која малолетниот член се наоѓа на школување или стручно образование односно во согласност со директорот на претпријатието во кое се на работа. Дозвола за риболов по овој став не може да се издаде на малолетните лица што не навршиле 16 годишна возраст.

Дозвола за риболов со јадица и со други риболовни спортски средства може да се издаде само на лице што е член на удружење на риболовци.

Дозволата за риболов важи за една календарска година.

Издадената дозвола не може да се пренесе на друго лице.

Член 29

На лица што привремено се наоѓаат во еден крај (туристи, спортисти, лица на лекување, одмор и сл.) може да се издаде дневна риболовна дозвола со важност од 1 до 30 дена, иако не се членови на удружење на риболовци.

Дневните риболовни дозволи ги издава поверенството на скопските односно градските (реонските) народни одбори надлежно за рибарство, а во туристичките, бањските и климатските места извршниот одбор на месниот народен одбор.

Член 30

Дозволата за ловење риба може органот што ја издал да ја одземе од рибарите и риболовците, ако ловат противно на одредбите на овој Закон или со уловената риба праведуваат недозволена трговија односно шпекула, како и оние што ќе бидат ставени под старателство или осудени за потешко кривично дело (чл. 28 ст. 2).

Член 31

Лицата овластени да ловат риба и нивните помошници имаат право на пристап до местото на риболовот и право на премин преку туѓо земјиште, како и право на употреба на ова земјиште, само во онаа ширина што неопходно ја бара применетиот начин на ловење риба. Овоа право не се однесува на земјиште што е составен дел од двор ни на заградена градина или овошник.

Сопственикот на земјиштето е должен да остави патче покрај риболовната вода за поминување на рибарите, риболовците и лицата што вршат надзор.

Сопственикот на земјиштето има право на накнада на штета што ќе му биде причинена со употреба на земјиштето извон одреденото патче. Овластениот на правото за риболов е одговорен и за штетата што ќе ја направат неговите помошници, вршејќи риболов за негова сметка. Барањето за накнада на штетата се поднесува во рок од осум дена од дознавањето за сторената штета и за учинителот, а најдоцна во рок од три месеци откако штетата е сторена. По барањето за накнада на штета чии износ не е поголем од 2500 динари решение донесува извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор, а ако барањето го надминува износот од 2500 динари решение донесува надлежниот околински суд.

IV. ОРГАНИЗАЦИИ НА РИБОЛОВЦИТЕ

Член 32

Основни организации на риболовците се удружењата на риболовците.

Удружењата на риболовците се доброволни удружења на граѓани што ловат риба од спорт или за лична употреба.

Удружењата на риболовците се осниваат, по правило, за подрачјето на една околина или град.

Сите околински односно градски удружења на риболовците од подрачјето на Народна Република Македонија се обединуваат во Сојуз на риболовците на Народна Република Македонија.

Член 33

Удружењата на риболовците имаат особено за задача да ги организираат и стручно, идеолошки и политички издигаат риболовците, да ја развиваат дисциплината и свесниот однос на риболовците спрема риболовот да водат надзор над нивната работа, со надлежните државни органи да соработуваат на заштитата на рибата и на унапредувањето на рибарството, да се грижат за правилното вршење на задачите што ги поставуваат државните органи надлежни за рибарството во врска со стопанското планирање, да се грижат за зачитувањето на прописите за рибарството и да го унапредуваат рибарскиот туризам на своето подрачје.

Член 34

Сојузот на удружењата на риболовците на Народна Република Македонија има особено за задача да се грижи за унапредувањето на рибарството и риболовот на територијата на Народна Република Македонија, да ја ускладува работата на удружењата на риболовците, да води надзор над нивната работа, да организира предавања, изложби и сл., да дава на државните органи мислења и предлози по прашања од рибарството, како и да се грижи за унапредување на рибарскиот туризам во Народна Република Македонија.

Член 35

Решение за оснивање на организација на риболовци донесува органот надлежен по чл. 13 од Законот за удружењата, соборите и другите јавни собранија.

Член 36

Надзор над стручната работа на Сојузот на удружењата на риболовците на Народна Република Македонија врши Министерот за земјоделие.

Надзор над стручната работа на удружењата на риболовците врши извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Член 37

За член на удружење на риболовци може да биде примен секој граѓанин на ФНРЈ, ако ги исполнува условите одредени со правилата на удружењата. За примање во членство на туѓи државјани е потребно одобрение од Министерот за внатрешни работи.

Член 38

Задача на рибарските набавно-продајни задруги е своите членови да ги снабдуваат со средства и справи за вршење на риболов и да организираат и вршат заедничка продаја на уловената риба.

Во рибарска набавно-продајна задруга можат да се удружат рибарите од едно место, ако во истото има услови за оснивање на рибарска работна задруга и ако тие рибари не се членови на селанска работна задруга или на општа земјоделска задруга во истото место. Под истите услови можат рибарите од две или повеќе места да се удружат во една рибарска набавно-продајна задруга.

Покрај другите услови што ги пропишуваат правилата на задругата, членови на рибарска продајно-набавна задруга можат да бидат лица од обата пола со навршена 16 годишна возраст на кои риболовот им е главно занимање.

Рибарските набавно-продајни задруги можат да се удружуваат во околистите сојузи на земјоделските задруги.

V. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Со парична казна до 50.000 — динари или со казна поправителна работа до шест месеци или со казна лишење од слобода до шест месеци ќе се казни кој лови риба со огнестролно оружје или со справи чија употреба е забранета или лови риба со наркотици, експлозивни или други средства или материји што масовно ја опичаат или убиваат рибата или кој при вршењето на риболов или при савршењето на риболовна вода или во нејзината непосредна близина има со себе такви материји, средства или оружје а тоа не може да го оправда.

Член 40

Со парична казна до 50.000-динари или со казна поправителна работа до три месеци или со казна лишење од слобода до три месеци ќе се казни:

1) кој загадува риболовна вода со материји или средства што штетно дејствуваат на рибата или кој не одржува во исправна состојба уреди за пречистување на употребена вода пред да ја пушти истата во риболовната вода или не ја пречисти во смисол на чл. 16 од овој Закон;

2) кој со цел да лови риба преградува, црпи или одвртува риболовна вода или било на кој начин го спречува враќањето на рибите од поплавено земјиште во риболовната вода;

3) кој неовластено лови риба на рибни плодишта;

4) кој збира икра или расипува или уништува икришта.

Член 41

Со парична казна до 3.000 — динари или со казна поправителна работа до три месеци ќе се казни:

1) кој лови риба без дозвола или лови со туѓа дозвола за риболов или кој лови риба со справи за кои нема дозвола;

2) кој на друг му ја продаде својата дозвола за риболов или истата му ја даде да се послужи, како и кој се најде на риболовна вода или во нејзината непосредна близина со рибарски справи без дозвола за риболов а тоа не може да го оправда;

3) кој лови риба во забранени риболовни води или покрај овие бидејќи затечен со риболовни справи а тоа не може да го оправда;

4) кој неовластено пушта во риболовна вода такви видови риба што во неа не постоат;

5) кој топи лен или коноп во риболовна вода извон местото одредено за тоа од извршниот одбор на надлежниот околист односно градски (реонски) народен одбор;

6) кој продаде или стави во промет риби уловени со средствата споменати во чл. 39 точ. 1 од овој Закон.

Член 42

Со парична казна до 1.500-динари ќе се казни:

1) кој на овластено лице му го спречува пристапот до местото на риболов или употребата на земјиштето за риболов по должината на риболовната вода;

2) кој на надлежниот орган не му дава податоци за количеството и видовите на уловената риба или му дава неточни податоци или ги дава нередовно односно противно на прописите за нивното доставување;

3) кој на надлежното службено лице му ускрати преглед на уловената риба.

Член 43

Во случај риболовот да се врши противно на одредбите од овој Закон, освен казната од чл. 39, 40, 41 и 42 на овој Закон, ќе се изрече и казна одземање на уловената риба, рибарските справи и средствата за лов, а со обзир на околностите на делото и особините на учинителот, може да се изрече и одземање на дозволатата за риболов за одредено време или трајно.

Одземените средства и алат ќе се предаде на употреба на најблискиот рибарско претпријатие односно државно земјоделско стопанство по правносилноста на решението за казната.

Рибата уловена во време на ловостој и уловената риба испод одредена а минимална големина веднаш ќе се врати уште на самото место во водата ако е жива, а останатата риба уловена противно на прописите на овој Закон веднаш ќе се продаде. Ако учинителот на прекршокот биде ослободен од одговорност, ќе му се предадат парите добиени од продажбата на рибата. Во противен случај парите добиени од продажбата на рибата одат во полза на буџетот на околисткиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Член 44

За постапка во прва степен по кривичните дела чл. 39 на овој Закон се надлежни околистите судови.

Член 45

За постапка по прекршоците од чл. 40, 41 и 42 на овој Закон е надлежен извршниот одбор на околисткиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Паричните казни изречени за прекршоци по овој Закон одат во полза на буџетот на околисткиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор што донесол решение во прва степен.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Со влегувањето во сила на овој Закон се гасат сите рибарски права и сите овластенија за риболов добиени по поранешните прописи доколку се во противност со одредбите на овој Закон.

Задругите и лицата што имале овластенија за вршење риболов по поранешните прописи, можат тие овластенија да ги ползуваат уште два месеца по влегувањето во сила на овој Закон.

Член 47

Министерот за земјоделие ќе одреди за секое од претпријатијата споменати во чл. 16 од овој Закон што постоат сега, срок во кој мора да набави, направи односно доведе во исправна состојба инсталации за пречистување на водата.

Овој срок не може да биде подолг од две години.

Член 48

Поблиски прописи за извршување на овој Закон донесува Министерот за земјоделие.

Член 49

Овој Закон влегува во сила од објавувањето во Службен весник на Народна Република Македонија“.
У. Бр. 29 — Скопје, 6 јуни 1950 година.

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

142

Врз основа на член 73 точ. 4 и 9 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ И ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ

I

Се укинува Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија.

II

За водење на сите работи од надлежноста на досегашниот Комитет за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ се основа Совет за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија.

На чело на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ стои Претседател на Советот, кој што е министер на Владата на НРМ.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ го сочинуваат, освен Претседателот на Советот, министрите на Владата на НРМ што ќе ги одреди Владата на НРМ.

III

Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

IV

Овој Указ влегува во сила веднаш.
У. Бр. 33 Скопје, 29 јуни 1950 год.

**ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

143

Врз основа на член 73 точка 4 и 9 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА НА ВЛАДАТА НА НРМ И ЗА ОСНОВАЊЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се укинува Комитетот за надворешна трговија на Владата на Народна Република Македонија.

II

За водење на сите работи од надлежноста на досегашниот Комитет за надворешна трговија на Владата на НРМ се основа Министерство за извоз и увоз на Народна Република Македонија.

III

Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

IV

Овој Указ влегува во сила веднаш.
У. Број 34 Скопје, 29 јуни 1950 год.

**ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

144

Врз основа на чл. 73 точ. 4 и 7 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ издаде

УКАЗ

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ**

I

За претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија се поставува Видое Смилевски, потпретседател на Владата на НРМ.

II

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ.

III

Овој Указ влегува во сила веднаш.
У. Број 35 Скопје, 29 јуни 1950 година.

**ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

145

Врз основа на член 73 точ. 4 и 7 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното Собрание на НРМ издаде

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МИНИСТЕР ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ
НА ВЛАДАТА НА НРМ

I
За Министер на извозот и увозот на Владата на НРМ се поставува Мито Димитриевски, досегашен Министер-Претседател на Комитетот за надворешна трговија на Владата на НРМ.

II

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ.

III

Овој Указ влегува во сила веднаш.
У. Бр. 36 Скопје, 29 јуни 1950 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

146

Врз основа на член 73 точ. 4 и 10 од Уставот на Народна Република Македонија и член 21 став 1 од Општиот закон за народните одбори, а по предлог од Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

I

За претпријатија од републиканско значење се одредуваат следните државни стопански претпријатија од обласно значење:

- 1) Претпријатието за трговија со ауто-делови и материјали "Перистер" со седиште во Битола.
- 2) Претпријатието за трговија со ауто-делови и материјали "Брегалница" со седиште во Штип.
- 3) Претпријатието за превоз на патници "Ауто-такси" со седиште во Битола.

II

Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

У. Број 37 Скопје, 29 јуни 1950 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

147

Врз основа на чл. 73 точ. 10 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНИ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА УСТАНОВИ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

1. Државните установи од обласно значење: Државна болница во Битола, Санитарно-епидемиолошка станица во Битола, Ниже медицинско училиште за

болногледачи во Битола, на Народниот одбор на бившата Битолска област и Државна болница во Штип, Санитарно-епидемиолошка станица во Штип и Ниже медицинско училиште за болногледачи во Штип, на Народниот одбор на бившата Штипска област, се одредуваат за установи од републиканско значење.

2. Владата на Народна Република Македонија ќе го изврши овој Указ.

У. Број 38 Скопје, 29 јуни 1950 год.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с.

148

ОДЛУКА

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ОД 30 ЈАНУАРИ 1950 ДО 31 МАЈ 1950 ГОД.

Народното собрание на НРМ на својата II седница од VII-то редовно заседание одржано на 5 јуни 1950 година во Скопје донесе одлука која што гласи:

Се потврдуваат следните уредби на Владата на Народна Република Македонија донесени од 30 јануари 1950 година до 31 мај 1950 година, врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата и тоа:

1. — Уредбата за задолжителен откуп на кромпир во економската 1950/1951 година, Бр. 1194 од 7 април 1950 година, — "Службен весник на Народна Република Македонија" број 8 од 15 април 1950 година;

2. — Уредбата за задолжителен откуп на грав во економската 1950/1951 година, бр. 1195 од 7 април 1950 година, — "Службен весник на Народна Република Македонија" број 8 од 15 април 1950 год.;

3. — Уредбата за задолжителен откуп на оризова арпа во економската 1950/1951 година број 1196 од 7 април 1950 година, — "Службен весник на Народна Република Македонија" број 8 од 15 април 1950 година;

4. — Уредбата за задолжителен откуп на млеко и преработки од млеко во 1950 година, број 1190 од 7 април 1950 год., — "Службен весник на Народна Република Македонија" број 9 од 22 април 1950 година;

5. — Уредбата за ветеринарните станици, од 31 мај 1950 година;

6. — Уредбата за изменување Уредбата за задолжителен откуп на млеко и преработки од млеко во 1950 година, од 31 мај 1950 година.

Скопје, 5 јуни 1950 година.

Секретар,
Владо Малески с. р.

Претседател,
Д-р Димитар Несторов с. р.

149

Врз основа чл. 83 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 4 од Наредбата на Сојузното Министерство за земјоделие од 17 јануари 1946 година за мобилизација на приватните стопански запреги за обработување на земјата, а со цел да се правилно овозможи ползувањето на запрежниот добиток и запрежниот прибор, Министерот за земјоделие

на Народна Република Македонија го донесува следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА ЗАПРЕЖНИОТ ДОБИТОК И ЗАПРЕЖНИОТ ПРИБОР ОД 17 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА (СЛУЖБЕН ВЕСНИК БРОЈ 6 ОД 14 МАРТ 1946 ГОДИНА)

Член 1

Се изменува став 3 од член 9 на Правилникот за мобилизација на работниот добиток и запрежниот прибор кој да гласи:

"За терач се плаќа по 11 динари на работен саат".

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 11216 — 10 јуни 1950 год. — Скопје.

Министер за земјоделие
М. Теменугов с. р.

150

Согласно прописите на чл. 9 од Правилникот за ракување, евиденција и контрола на боновите за купување стака што се продава во трговијата по врзаните цени и за начинот на купување и правдање на таја стока ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 20(49), т. 25 од Напатствието за ракување потрошачки карти и за правдање на продадената стока од обезбеденото снабдување ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 60(49), и Решение за пренесување работите околу печатењето, ракувањето, распределбата и евиденцијата на потрошачките карти и бонови за трговија по врзаните цени на Народната банка на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 57 (49), ја издавам следната.

НАРЕДБА

ЗА ПРАВДАЊЕ НА ПРОДАДЕНАТА ИНДУСТРИСКА СТОКА ОД ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И СВРЗАНАТА ТРГОВИЈА — НА ПОДРАЧЈЕТО НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжуваат сите трговски претпријатија од државен и задружен сектор и задругите на подрачјето на НР Македонија, кои што до денес не имаат извршено правдање на продадената индустриска стока од обезбеденото снабдување и врзаната трговија пред надлежните филијали на Народната банка на ФНРЈ, да најдоцна до 30 јуни 1950 година заклучно извршат правдање на продадениот текстил и обувки од обезбеденото снабдување и продадената стока во врзаната трговија — сообразно чл. 9 односно т. 25 од горе по-

менатиот Правилник односно Напатствието, а за времето до 1 јуни 1950 година — за стоката од обезбеденото снабдување односно до третата декада на месец јуни за стоките од врзаната трговија.

2) Раководствата на поменатите претпријатија и задруги, како и одговорните лица на истите, кои што не ќе постапат по прописите на оваа наредба ќе се подведат под одговорност по чл. 12 од горе поменатиот Правилник и чл. 23 од Правилникот за измени и допуни на правилникот за потрошачките карти ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 60/49).

3) Оваа наредба стапува на снага веднаш.

Број 7956 22-VI-1950 година, Скопје.

Министер за трговија и снабдување на НРМ

Хр. Бајалски с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
141 Закон за слатководното рибарство — — —	149
142 Указ за укинување Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Н. Р. М. и за основање Совет за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Н.Р.М. — — — — —	154
143 Указ за укинување Комитетот за надворешна трговија на Владата на Н.Р.М. и за основање Министерство за извоз и увоз на Народна Република Македонија — — — — —	154
144 Указ поставување претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Н.Р.М. — — — — —	154
145 Указ за поставување Министер за извоз и увоз на Владата на Н.Р.М. — — — — —	154
146 Указ за одредување државни стопански претпријатија од обласно значење за претпријатија од републиканско значење — — — — —	155
147 Указ за одредување државни установи од обласно значење за установи од републиканско значење — — — — —	155
148 Одлука на Народното собрание на Н.Р.М. за потврдување уредбите на Владата на Народна Република Македонија донесени во времето од 30 јануари 1950 до 31 мај 1950 година — — — — —	155
149 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мобилизација на запрежниот добиток и запрежниот прибор од 17 јануари 1946 год. Службен весник на Н.Р.М. број 6 од 14 март 1946 година — — — — —	156
150 Наредба за правдање на продадената индустриска стока од обезбеденото снабдување и сврзаната трговија на подрачјето на Н.Р.М	156